

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2014 година,
со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2014 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	10 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата	
Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка	

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр. 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
Тел: + 389 (02) 3061-185
Факс: + 389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје и неговата подружница ЈУГООПРЕМА АД Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2014 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации. Споредбени податоци и консолидиран извештај за паричните текови не се дадени поради тоа што ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје претходно не подготвувал консолидирани финансиски извештаи, како и поради фактот дека подружницата што е вклучена во овие консолидирани финансиски извештаи е стекната во 2014 година.

Одговорносӣ на раководс̄ивој̄о за финансискӣе извеш̄таи

Раководството на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорносӣ на ревизор̄ӣ

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски

извештаи на Групата за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Групата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Групата нема направено исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања од купувачи во износ од 38.144 илјади денари, за сомнителни и спорни побарувања за аванси во износ од 2.615 илјади денари и за сомнителни и спорни краткорочни позајмици во износ од 7.000 илјади денари, а за кои постојат индикатори за намалување на степенот на нивната наплатливост.

2. Залихите на Групата се евидентирани во билансот на состојбата во износ од 10.721 илјади денари. Раководството на Групата не ги искажало залихите по пониска од набавната и нето реализационата вредност, што претставува отстапување од Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија. Доколку Групата ги вреднувала залихите по нивната нето реализациона вредност залихите и акумулираната добивка би се намалиле за 3.599 илјади денари.

3. Групата прокнижила трошоци по основ на загубен судски спор во износ од 4.124 илјади денари во 2014 година, наместо во 2013 година. Поради ова финансискиот резултат на Групата за 2014 е потценет за 4.124 илјади денари, а акумулираната добивка на 31.12.2013 година е преценета за истиот износ.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје и неговата подружница ЈУГООПРЕМА АД Скопје заклучно со 31 декември 2014 година, како и финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2014 година.

Скопје, 11 мај 2015 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2014 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2014</u>
Приходи од продажба	5	18.349
Останати оперативни приходи	6	<u>22.430</u>
Вкупно оперативни приходи		40.779
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-89
Набавна вредност на продадени трговски стоки		-1.895
Трошоци за вработените	8	-8.527
Амортизација	12	-2.938
Останати оперативни расходи	9	<u>-55.523</u>
Вкупно оперативни расходи		-68.972
Загуба од оперативно работење		-28.193
Финансиски приходи	10	1.584
Финансиски расходи	10	-1.131
Загуба пред оданочување		-27.740
Данок на добивка		-137
Загуба по оданочување		<u>-27.877</u>
Добивка (загуба) по оданочување што припаѓа на:		
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		-25.787
Неконтролирачко учество	20	<u>-2.090</u>
		<u><u>-27.877</u></u>
Основна заработувачка по акција во денари	11	<u>-41,64</u>

Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 8 мај 2015 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Одбор на директори

Извршен директор



Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	<u>2014</u>
Загуба по оданочување		-27.877
Останата сеопфатна добивка		
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		<u>-27.877</u>

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) што припаѓа на:

Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		-25.787
Неконтролирачко учество	20	<u>-2.090</u>
		<u><u>-27.877</u></u>

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	<u>2014</u>
СРЕДСТВА		
Основни средства	12	84.997
Нематеријални средства		-
Вложувања расположливи за продажба	13	5.687
Останати долгорочни средства		<u>51</u>
Вкупно долгорочни средства		90.735
Залихи	14	10.721
Побарувања од купувачи	15	43.803
Останати краткорочни побарувања	16	2.356
Побарувања за аванси и депозити	17	15.284
Краткорочни вложувања и позајмици	18	16.956
Активни временски разграничувања		-
Парични средства	19	<u>2.799</u>
Вкупно тековни средства		91.919
ВКУПНО СРЕДСТВА		182.654
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал		118.590
Законски резерви		10.924
Ревалоризациони резерви		1.834
Сопствени акции		-2.934
Акумулирана добивка / загуба		<u>9.288</u>
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		137.702
Неконтролирачко учество	20	<u>29.645</u>
Вкупно капитал и резерви		167.347
Долгорочни финансиски обврски		-
Обврски спрема добавувачи	21	9.485
Останати краткорочни обврски	22	5.050
Обврски за аванси		-
Краткорочни финансиски обврски		-
Пасивни временски разграничувања		<u>772</u>
Вкупно тековни обврски		15.307
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		182.654

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2014 година**

2014 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2014	118.590	-2.934	11.072	1.686	23.719	152.133
Сеопфатна добивка						
Загуба по оданочување од 2014 год.	-	-	-	-	-25.787	-25.787
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-	-25.787	-25.787
Трансакции со сопствениците						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Ефект од консолидација на подружницата	-	-	-	-	11.356	11.356
Издвоено за законски резерви од добивката по оданочување	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2014	118.590	-2.934	11.072	1.686	9.288	137.702

**Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА

1.1. ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА акционерско друштво Скопје основан е и работи во Република Македонија.

Основна дејност што ја обавува ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

1.2. Акционерската главнина на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се состои од 700.000 обични акции со вкупна номинална вредност од 3.578.200 евра, односно 218.127 илјади денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 5,11 евра или 312 денари.

Во месец декември 2013 година Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија ги продаде сите 58.401 приоритетни акции кои ги поседуваше во ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје. Приоритетните акции по продажбата беа претворени во обични акции.

На 31.12.2014 година ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје поседува 30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина (30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина на 31.12.2013 година).

Со состојба 31.12.2014 година, акционери со учество над 5% во вкупната акционерска главнина на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се:

- Еко Интернационал доел Куманово, со учество од 20,05%;
- Козјак АД Куманово, со учество од 16,89%; и
- Вип проект доел Скопје, со учество од 15,17%;
- Ди-фи-мар доел Босилово, со учество од 8,79%.

1.3. Седиштето на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е на ул. Борис Трајковски бр. 28, Скопје - Кисела Вода.

1.4. Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА, покрај матичното друштво, ја сочинува и ЈУГООПРЕМА АД Скопје. ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на ЈУГООПРЕМА АД Скопје, со процент на учество од 45,985%. Акциите што ја обезбедуваат контролната моќ се стекнати во последниот квартал од 2014 година.

Основна дејност на ЈУГООПРЕМА АД Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

1.5. Бројот на вработени во Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Број на вработени на 31 декември	<u>2014</u>
ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје	8
ЈУГООПРЕМА АД Скопје	<u>8</u>
ВКУПНО	<u><u>16</u></u>

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата го опфаќа матичното друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје како и неговата подружница ЈУГООПРЕМА АД Скопје.

Подружницата е правно лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето, се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се исклучени и меѓусебните побарувања и обврски и краткорочните и долгорочните финансиски вложувања и обврски. Делот од капиталот што им припаѓа на останатите акционери во основната главнина на подружницата се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учеството на малцинските акционери во добивката на Групата е прикажано одделно од добивката на Групата.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Групата применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на трговски стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Групата изврши во 2003 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Групата ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Транспортни средства	10%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

3.9. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Доколку пазарната вредност на трговските стоки е пониска од набавната вредност за разликата се спроведува вредносно усогласување. Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловни банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од матичното друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Групата.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од добивката по оданочување. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Групата.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката или загубата по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2013 година).

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.16. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните години би оствариле право на пензија.

3.17. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.18. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради продажби и набавки на стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Групата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Групата е изложена на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Групата.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од релативно мал број купувачи што ја изложува Групата на кредитен ризик.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Со оглед дека Групата нема обврските по кредити, а нема ни депонирани средства во банки, Групата не е изложена на ризик од промени на каматните стапки.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост на Групата.

во илјади денари	2014
Обврски по кредити	-
Парични средства	<u>-2.799</u>
Нето обврски по кредити	-2.799
Капитал и резерви	167.347
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>

Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје на 31.12.2014 година не е кредитно задолжена.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2014
Приходи од продажба на трговски стоки	2.046
Приходи од наемнина	13.340
Приходи од рефактурирани трошоци	2.963
Останато	-
Вкупно	18.349

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2014
Приходи од продажба на основни средства	22.374
Приходи од отпис на обврски	56
Останато	-
Вкупно	22.430

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2014
Потрошени материјали	49
Потрошени резервни делови	40
Отпис на ситен инвентар	-
Вкупно	89

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2014
Бруто плати	8.200
Други надоместоци за вработените	327
Вкупно	8.527

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2014
Трошоци за енергија	2.912
Трошоци за транспортни, телефонски и сл. услуги	456
Трошоци за комунални услуги и вода	789
Репрезентација, спонзорство и реклама	373
Интелектуални услуги	309
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	6.652
Трошоци за Одбор на директори	5.003
Неотпишана вредност на продадени основни средства	32.746
Отпис и вредносно усогласување на побарувања	2.274
Отпис на позајмици	1.007
Наемнини	1.357
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	191
Вредносно усогласување на залихи	348
Останато	1.106
Вкупно	55.523

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Приходи од камати	1.584
Позитивни курсни разлики	-
Вкупно финансиски приходи	<u>1.584</u>
Расходи за камати	-1.121
Негативни курсни разлики	-10
Вкупно финансиски расходи	<u>-1.131</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u><u>453</u></u>

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

во илјади денари	<u>2014</u>
Нето добивка расположива за акционерите	-27.877
Пондериран просечен број на акции во оптек	669.553
Основна заработувачка по акција (во денари)	<u><u>-41,64</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

12. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2014 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2014	-	66.941	7.344	-	74.285
Вклучување подружница во консолидација	2.817	64.361	1.883	-	69.061
Нови набавки	-	34.066	97	-	34.163
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	0
Расходување и продажба	-	-48.068	-457	-	-48.525
Состојба 31.12.2014	2.817	117.300	8.867	0	128.984
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2014	-	20.411	5.120	-	25.531
Вклучување подружница во консолидација	-	29.466	1.830	-	31.296
Амортизација	-	2.385	553	-	2.938
Расходување и продажба	-	-15.321	-457	-	-15.778
Состојба 31.12.2014	0	36.941	7.046	0	43.987
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2014	2.817	80.359	1.821	0	84.997

13. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2014
Вложувања во котирани трговски друштва	-
Вложувања во некотирани трговски друштва	5.687
Вложувања во банки и финансиски организации	-
Вкупно	5.687

14. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2014
Материјали	-
Ситен инвентар	65
Трговски стоки	10.656
Вкупно	10.721

ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Побарувања од купувачи во земјата	43.803
Побарувања од купувачи во странство	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>43.803</u>
Исправка на вредност	-
Вкупно	<u><u>43.803</u></u>

16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2014</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	1.882
Побарувања за данок на добивка	385
Побарувања од вработените	-
Останато	89
Вкупно	<u><u>2.356</u></u>

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Побарувања за аванси	15.284
Побарувања за депозити	-
Вкупно	<u><u>15.284</u></u>

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. КРАТКОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Краткорочни вложувања во банки	-
Краткорочни позајмици на друштва со значајно учество:	
- Еко интернационал дооел Куманово	2.773
Краткорочни позајмици на други субјекти	<u>14.183</u>
Вкупно	<u><u>16.956</u></u>

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2014</u>
Жиро сметка	2.797
Денарска благајна	2
Девизна сметка	-
Останати парични средства	<u>-</u>
Вкупно	<u><u>2.799</u></u>

20. НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО

во илјади денари	<u>2014</u>
Состојба на почетокот на годината	47.664
Неконтролирачко учество во добивката/загубата	-2.090
Износ на промени од ставки на капиталот и резервите	-
Ефект од промени на малцинското учество	-15.929
Неконтролирачко учество во друга сеопфатна добивка/загуба	<u>-</u>
Промени во текот на годината	<u>-18.019</u>
Состојба на крајот на годината	<u><u>29.645</u></u>

Неконтролирачко учество е учеството на останатите акционери во основната главнина и капиталот на подружницата што е вклучена во овие консолидирани финансиски извештаи.

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	9.476
Обврски спрема добавувачи во странство	9
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	<u>-</u>
Вкупно	<u><u>9.485</u></u>

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Обврски за данок на додадена вредност	2.228
Обврски за персонален данок од доход	279
Обврски за данок на добивка	-
Обврски за камати	747
Обврски за бруто плати	350
Обврски за надоместоци на Одборот на директори	1.240
Останато	<u>206</u>
Вкупно	<u><u>5.050</u></u>

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2014</u>
EUR	61,4814
USD	50,5604

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

24. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на ЈУГООПРЕМА АД Скопје, со процент на учество од 45,985%. Салдата и трансакциите меѓу ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје и ЈУГООПРЕМА АД Скопје, а кои се елиминирани во овие финансиски извештаи се прикажани во следната табела:

во илјади денари	2014
Вложувања расположливи за продажба - 45,985%	14.381
Побарувања од купувачи	404
Останати краткорочни побарувања	-
Краткорочни финансиски побарувања	-
Вкупно тековни средства	404
Обврски спрема добавувачи	404
Останати краткорочни обврски	-
Краткорочни финансиски обврски	-
Вкупно тековни обврски	-
Приходи од продажба	22
Останати оперативни приходи	-
Приходи од камати	-
Вкупно приходи	22
Набавки на материјали	-
Останати оперативни расходи	22
Набавки на трговски стоки	-
Расходи од камати	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	22

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

25. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО СУДСКИ СПОРОВИ

Со состојба 31 декември 2014 година против Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

26. РАЗЛИКА ПОМЕЃУ КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2014</u>
Вкупни средства според билансот на состојба во Консолидираната годишна сметка	185.588
Вкупни средства според Извештајот за финансиска состојба во Консолидираните финансиски извештаи	<u>182.654</u>
РАЗЛИКА	2.934

Разликата помеѓу вкупните средства прикажани во консолидираната годишна сметка и во консолидираните финансиски извештаи на Групата е поради тоа што во консолидираната годишна сметка износот на откупени сопствени акции е прикажан во ставката вложувања кои се чуваат до доспевање, а во Извештајот за финансиска состојба во консолидираните финансиски извештаи во делот на главнина и резерви како минусна ставка.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

По датумот на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на ГРУПАТА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје
во 2014 година

Вовед

Одборот на директори, како орган на управување на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје, согласно со Законот за трговските друштва должен е на крајот на секоја деловна година да презентира годишен извештај за работењето. Во годишниот извештај органот на управување треба објективно да ги прикаже и да ги објасни главните фактори кои влијаеле на работењето на Друштвото, вклучувајќи ги промените во окружувањето и сл.

Групата АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА, покрај матичното друштво, ја сочинува и ЈУГООПРЕМА АД Скопје. АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на ЈУГООПРЕМА АД Скопје, со процент на учество од 45,985%. Акциите што ја обезбедуваат контролната моќ се стекнати во последниот квартал од 2014 година.

Бројот на вработени во Групата ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	<u>2014</u>
АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје	8
ЈУГООПРЕМА АД Скопје	<u>8</u>
ВКУПНО	<u><u>16</u></u>

Дејност

Основна дејност што ја обавува АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп. Друштвото се бави и со трговија на големо.

Основна дејност на ЈУГООПРЕМА АД Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

Макроекономски и пазарни услови во кои работеше Групата во 2014 година

Во текот на 2014 година макроекономските и пазарните услови во кои работеше АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје беа под влијание на уловите за стопанисување што се присутни во еврозоната, а кои поради големата повраност на нашата надворешно-трговска размена со Европскиот пазар, негативно се одразија на дел од стопански субјекти во Република Македонија. Поради намалување на обемот на работата во текстилните фабрики или нивно затварање сите закупци кои се наоѓаа во магацинскиот простор се иселија, а дел пропаднаа и оставија долгови за неплатена кирија, струја, вода, комунална хигиена. Слични беа условите за работење и на ЈУГООПРЕМА АД Скопје.

Резултати од работењето во 2014 година

во илјади денари	<u>2014</u>
Вкупно оперативни приходи	40.779
Вкупно оперативни расходи	<u>68.972</u>
Загуба од работење	-28.193
Финансиски приходи/расходи	<u>453</u>
Загуба пред оданочување	-27.740
Данок на добивка	-137
Загуба по оданочување	<u>-27.877</u>

Во 2014 година остварена е загуба по оданочување на Групата во износ од 27.877 илјади денари. Од овој износ 25.287 илјади денари е загуба на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје, а 2.590 илјади денари е загуба на ЈУГООПРЕМА АД Скопје.

Табеларен приказ на приходите од работење

во илјади денари	структура	
	<u>2014</u>	<u>2014</u>
Приходи од продажба на трговски стоки	2.046	5,02
Приходи од наемнина	13.340	32,71
Приходи од рефактурирани трошоци	2.963	7,27
Приходи од продажба на основни средства	22.374	54,87
Останато	<u>56</u>	<u>0,14</u>
Вкупно	<u>40.779</u>	<u>100,00</u>

Во 2014 година во структурата на приходите од работење приходите од продажба на основни средства учествуваат со 54,87%, а приходите од наемнина учествуваат со 32,71%%.

Табеларен приказ на расходите од работење

во илјади денари	структура	
	2014	2014
Потрошени материјали и ситен инвентар	89	0,13
Набавна вредност на продад. трговски стоки	1.895	2,75
Трошоци за вработените	8.527	12,36
Амортизација	2.938	4,26
Трошоци за енергија	2.912	4,22
Трошоци за одбор на директори	5.003	7,25
Неотпишана вредност на продадени основни средства	32.746	47,48
Отпис и исправка на вредност на побарувања од купувачи и позајмици	3.281	4,76
Наемнини	1.357	1,97
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	6.652	9,64
Останати расходи од работење	3.572	5,18
Вкупно	68.972	100,00

Во 2014 година во структурата на расходите од работење најголемо е учеството на неотпишаната вредност на продадените основни средства, трошоците за вработените и на судските трошоци.

Политика на дивиденди

Во текот на 2014 Групата нема исплатено дивиденди на имателите на обични акции.

Во 2015 година не се планира исплата на дивиденда поради неизвесностите во работењето на пазарот во Република Македонија и поради остварената загуба по оданочување во 2014 година.

Откупени сопствени акции

Со состојба 31.12.2014 година АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје поседува 30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина (30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина и на 31.12.2013 година).

Одборот на директори на Друштвото, во зависност од тековните економски и финансиски услови и во услови кога не е планирана исплата на дивиденда на акционерите, ќе направи напори да се изврши откуп на акции од акционерите на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје.

**Извори на средства на друштвото и
односот на долгорочниот долг спрема главнината**

За обавување на својата дејност во текот на 2014 година Групата не користеше краткорочни и долгорочни кредити, што значи дека Групата не кредитно задолжена. Во структурата на пасивата капиталот и резервите учествуваат со 91,62%, а тековните обврски со 8,38%.

Информација за судски постапки

Со состојба 31 декември 2014 година против Групата АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски (3.875 илјади денари на 31.12.2013 година).

Истовремено АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје има поднесено тужба за наплата на побарување во износ од околу 20 милиони денари против АД КИК Куманово. Овој предмет се наоѓа на ревизија пред Врховниот суд.

08.05.2015 година

Извршен директор



ДОДАТОК 2

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04085779

Целосно име: Акционерско Друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2014

Листа на прикачени документ
Објаснувачки белеш

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	85.048.413,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	84.596.818,00			
10	-- Недвижности (011+012)	83.175.848,00			
11	-- Земјиште	2.816.805,00			
12	-- Градежни објекти	80.359.043,00			
13	-- Постройки и опрема	262.921,00			
14	-- Транспортни средства	1.558.049,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	51.595,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	51.595,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	100.539.842,00			
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.721.387,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	64.675,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	10.656.712,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	61.442.395,00			
47	-- Побарувања од купувачи	43.802.513,00			
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	15.283.854,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.266.848,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	89.180,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	25.576.938,00			
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	8.621.048,00			
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	8.621.048,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	16.955.890,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.799.122,00			
60	-- Парични средства	2.799.122,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	185.588.255,00			
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	170.280.809,00			
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	153.009.532,00			
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.369.118,00			
72	-- Законски резерви	20.535.205,00			
74	-- Останати резерви	1.833.913,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	55.928.427,00			
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	33.149.501,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	27.876.767,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.535.382,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.535.382,00			
97	-- Обврски спрема добавувачи	9.484.802,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	114.506,00			
100	-- Обврски кон вработените	462.802,00			

101	-- Тековни даночни обврски	2.546.572,00
107	-- Останати финансиски обврски	1.159.509,00
108	-- Останати краткорочни обврски	827.200,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	772.064,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	185.588.755,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	40.722.918,00			
202	-- Приходи од продажба	18.349.218,00			
203	-- Останати приходи	22.373.700,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	36.225.285,00			
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.600.837,00			
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.894.916,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.403.158,00			
212	-- Останати трошоци од работењето	9.357.534,00			
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.534.798,00			
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.522.651,00			
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	462.642,00			
216	-- Придонеси од заделжително социјално осигурување	2.213.742,00			
217	-- Останати трошоци за вработените	335.763,00			
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.938.392,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.442.977,00			
222	-- Останати расходи од работењето	52.679,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.639.938,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.583.261,00			
233	-- Останати финансиски приходи	56.677,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	32.877.115,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.120.645,00			
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	10.169,00			
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	32.746.301,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204+205+207+234+245)-(201+223+244)	27.739.544,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	27.739.544,00			
252	-- Данок на добивка	137.223,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	27.876.767,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00			
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-27.876.767,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	27.876.767,00			
270	-- Загуба за годината	27.876.767,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	27.876.767,00			
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	27.876.767,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на административни и производни згради	64.360.574,00			
633	-- Акумулирана амортизација на административни и производни згради	31.073.578,00			
634	-- Сегашна вредност на административни и производни згради (< или = АОП 012 од БС)	33.286.996,00			
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	633.918,00			
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	633.918,00			
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	137.098,00			
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	110.313,60			
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	26.785,00			
663	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	3.608.401,00			
668	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	14.763.285,00			
671	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	21.416.743,00			
689	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	16.171,00			
692	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	20.931,00			
695	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.341,00			
696	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	139.350,00			
697	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.512.445,00			
698	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	144.600,00			
699	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	40.000,00			
701	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	16.125,00			
703	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	459.184,00			
705	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	120.000,00			
707	-- Наменини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.357.510,00			
714	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00			
716	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	75.728,00			
732	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	12.742,00			
733	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	83.499,00			
740	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	32.746.301,00			
743	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	42.362.856,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.